

КОРИСНИЧКО УПАТСТВО
Користење на делот од iKnow системот за работа со
таксени марки

СОДРЖИНА

СОДРЖИНА	1
СЛИКИ	2
1 ВОВЕД	3
2 ЕЛЕКТРОНСКО ПЛАЌАЊЕ НА ТАКСЕНИ МАРКИ ОД СТРАНА НА СТУДЕНТИТЕ.....	4
2.1	4
2.2	4
3 КОРИСТЕЊЕ НА УПЛАТЕНИТЕ ТАКСЕНИ МАРКИ ВО IKNOW СИСТЕМОТ.....	5
3.1	5
3.2	7

СЛИКИ

Слика 1 Запишани семестри, без внесени таксени марки	5
Слика 2 Внесување на трансакциски број за таксени марки	5
Слика 3 Непроверен трансакциски број	6
Слика 4 Запишани семестри со успешно валидирани таксени марки	6
Слика 5 Успешно валидиран трансакциски број	6
Слика 7 Запишани семестри со неуспешно валидирани таксени марки.....	7
Слика 6 Неуспешно валидиран трансакциски број	7
Слика 8. Пријавени испити без внесени таксени марки	8
Слика 9. Пријавени испити со успешно валидирани таксени марки.....	8
Слика 10. Пријавени испити со неуспешно валидирани таксени марки.....	9

1 Вовед

iKnow системот за студентски сервиси овозможува евиденција и автоматско поништување на таксени марки уплатени од страна на студентите преку Електронскиот наплатен систем развиен од Министерството за информатичко општество и администрација МИОА – **eНАПСИС**. За таа цел беа креирани кориснички профили за најава на овој систем за секој од факултетите на УКИМ и истите беа конфигурирани во iKnow од страна на универзитетските администратори.

Можностите за работа со таксените марки кај студентите и вработените во студентската служба се скоро идентични и ќе бидат објаснети во рамките на ова упатство. Овде може да се напомене дека вработените во студентските служби можат, а не мораат, да внесуваат и податоци за уплати на таксени марки без СМС кодови, туку со уплатница.

2 Електронско плаќање на таксена марка од страна на студентите

Постојат два начини за електронска наплата на таксена марка – од мобилен телефон (со праќање на СМС порака или преку користење на апликација за паметни телефони) или со користење на веб интерфејсот на електронскиот наплатен систем еНАПСИС.

2.1 Плаќање од мобилен телефон

Студентот кој сака да плати таксена марка преку својот мобилен телефон, потребно е да испрати СМС порака на бројот **144 166**. Пораката има строго дефинирани формат и содржина и тоа **ТМ <име> <презиме> <сума>**. Доколку испратената порака не го задоволува предефинираниот формат, истата нема да се обработи и наплатата нема да биде реализирана. Доколку уплатата била успешна, студентот добива СМС порака во која ќе биде приложен и трансакцискиот број. Овој трансакциски број студентот треба да го сочува и да го внесе во iKnow системот како што ќе биде објаснето понатаму во упатството.

Алтернатива на мануелното праќање на предефинирана порака е користењето на развиената апликација **Таксена Марка** за паметни телефони, моментално достапна за iOS и Андроид.

2.2 Плаќање преку веб порталот еНАПСИС

Постои можност наплатата да се изврши и со пополнување на едноставна веб форма достапна на линкот <http://www.e-plakanje.gov.mk/>, при што износот повторно се наплаќа преку мобилниот оператор на студентот. На самиот линк студентите можат да најдат видео упатства за реализација на плаќањето.

3 Користење на уплатените таксени марки во iKnow системот


3.1 Користење на таксените марки за запишување на семестри

Во табот **Запишани семестри** од менито на студентот има табеларен преглед на претходно запишаните семестри (кај бруцошите нема претходно запишани семестри). Во табелата се прикажани информациите за запишаните семестри (семестар, насока, квота, сума, таксени марки, потписи, статус и дали е заверен).

#	Семестар	Насока	Квота	Забелешка	Студ.Кон.	Сума	Платено	Ц.Кр	Тип	Док.	Таксени	Потписи	Статус	Зав.
1	Зимски(2012/2013)	ТМЕ(2011)	Државна Квота-Редовен(2010)			4,920,00		205,00	Ред.	0,00	0/5	валиден	Не	

Слика 1 Запишани семестри, без внесени таксени марки

При запишување на нов семестар, откако ќе се изберат соодветните параметри, на копчето **„Внеси“** се запишува следниот семестар и тој се појавува во табелата на запишани семестри. Со клик на износот (иницијално 0,00) во полето **„Таксени“**, во редот за тој семестар, се отвора прозорче во кое може да се внесуваат трансакциските броеви добиени со повратниот СМС при електронската уплата на таксени марки за уписот на тој семестар. Процедурата може да се повтори, т.е. може да се внесат повеќе таксени марки за иста намена (пр. 2 x 50 ден. наместо 100 ден).



Слика 2 Внесување на трансакциски број за таксени марки

Корисничко упатство

Трансакциските броеви не се валидираат веднаш и сумата извесно време ќе остане 0,00, се додека не помине валидација - кога внесува студент, процесот за валидација се повторува на секој час, додека кога внесува студентска служба, кодовите се валидираат веднаш.

The screenshot shows a web form titled "Таксени марки за Зимски(2011/2012)". It has two input fields: "СМС код" with the value "1841531402" and "Износ" with the value "10". A "Внеси" button is to the right. Below the form is a table with the following data:

#	Смс код	Износ	Тип	Статус	Опис
1	1841531402	10,00	СМС код	Непроверена	

Слика 3 Непроверен трансакциски број

Подоцна, откако iKnow системот ќе се синхронизира со системот за електронска наплата на таксени марки, внесените таксени марки ќе бидат валидирани и поништени, а сумата ќе биде ажурирана, доколку трансакциските кодови се точни.

The screenshot shows a table with the following data:

#	Семестар	Насока	Квота	Забелешка	Студ.Ком.	Сума	Платено	Ц.Кр.	Тип	Док.	Таксени	Потпис	Статус	Зав.
1	⊗ Зимски(2012/2013)	ИЖН(2011)	Државна Кооп-Редовен(2010)			6.252,50	6.150,00	205,00	Ред.	✓	100,00	0/5	валиден	Ня
2	⊗ Летен(2011/2012)	ИЖН(2011)	Државна Кооп-Редовен(2010)			5.945,00	6.150,00	205,00	Ред.	✓	100,00	4/5	валиден	25.06.2012
3	⊗ Зимски(2011/2012)	ИЖН(2011)	Државна Кооп-Редовен(2010)			5.945,00	6.150,00	205,00	Ред.	✓	90,00	4/5	валиден	25.06.2012

Слика 4 Запишани семестри со успешно валидирани таксени марки

The screenshot shows a web form titled "Таксени марки за Зимски(2012/2013)". It has a "Тип" dropdown menu with "Смс" selected and "Уплата" unselected. Below it are two input fields: "СМС код" with the value "1443292042" and "Износ" with the value "100,00". A "Внеси" button is to the right. Below the form is a table with the following data:

#	Смс код	Износ	Тип	Статус	Опис
1	1443292042	100,00	СМС код	Прифатена	Успешна наплата

Слика 5 Успешно валидиран трансакциски број

Доколку биле внесени погрешни трансакциски броеви, после синхронизацијата системот информира за настанатата грешка со порака на оваа страна, односно сумата во полето „Таксени“ е обоена во црвено.

Корисничко упатство

#	Семестар	Насока	Квота	Забелешка	Студ.Кон.	Сума	Платено	Ц.Кр.	Тип	Док.	Таксени	Потпис	Статус	Зав.
1	✗ @ Зимски(2012/2013)	ПЕТ(2011)	Државна Квота-Редовен(2010)			6.150,00	6.150,00	205,00	Ред.	✓	0/0	0/0	валиден	Не
2	✗ @ Летен(2011/2012)	ПЕТ(2011)	Државна Квота-Редовен(2010)			6.150,00	6.150,00	205,00	Ред.	✓	0/0	0/0	валиден	28.06.2012
3	✗ @ Зимски(2011/2012)	ПЕТ(2011)	Државна Квота-Редовен(2010)			6.150,00	6.150,00	205,00	Ред.	✓	0/0	0/0	валиден	28.06.2012

Слика 6 Запишани семестри со неуспешно валидирани таксени марки

Таксени марки за Зимски(2012/2013)

Тип СМС Уплата

СМС код Износ

#	Смс код	Износ	Тип	Статус	Опис
1	✗ 123456789	10,00	СМС код	Одбиена	Кодот не постои

Слика 7 Неуспешно валидиран трансакциски број

3.2 Користење на таксените марки за пријавување на испити

Во табот **Пријави** студентот врши електронско пријавување на испити за некои од запишаните предмети во актуелно отворената сесија. Студентите можат да пријавуваат испити во точно определен период, дефиниран од факултетскиот администратор во полињата **Пријави од** и **Пријави до** за актуелната сесија.

Во табела се прикажуваат сите предмети кои студентот ги слушал и може да ги пријави. Предметите кои студентот сака да ги пријави во актуелната сесија ги означува во полето „**Пријави**“ и од паѓачкото мени со понудени професори во полето „**Наставник**“ го избира оној кај кој го слушал предметот. Со кликање на копчето „**Пријави**“ одбраните предмети се пријавуваат за полагање во актуелната сесија.

Подолу, во друга табела, се прикажуваат сите пријавени предмети за сесијата. Во првата колона е означен серискиот број кој задолжително се впишува на хартиената пријава која физички треба да се достави до Студентската служба. Во колоната „**Таксени**“, со кликање на одреден предмет се пријавуваат таксените марки уплатени за пријавување на испитот. Процедурата за внесување на трансакциските броеви, како и процесот на валидација на истите се идентични како оние за запишување на семестар, објаснети во претходното поглавје.

Корисничко упатство

Есенски рок 2012 Сите сесии

Испити за пријавување:

#	Предмет	Заверена	Датум	Наставник	Пријави
1	Физика	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Изберете професор	<input type="checkbox"/>
2	Хемија	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Изберете професор	<input type="checkbox"/>
3	Математика	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Изберете професор	<input type="checkbox"/>

[Пријави](#)

Пријавени испити:

#	Сериски број	Предмет	Заверена	Таксени	Датум	Наставник
1	121155	Хемија	Да	0,00	28.10.2012	Благоја Јордановски
2	121154	Физика	Да	0,00	28.10.2012	Гордана Апостолевска

Серискиот број на електронската пријава задолжително треба да се впише на хартиената пријава која студентот ќе ја поднесе физички.

Слика 8. Пријавени испити без внесени таксени марки

2013 (Зимска) Прва испитна сесија Сите сесии

Испити за пријавување:

Нема повеќе испити за пријавување.

[Пријави](#)

Пријавени испити:

#	Сериски број	Предмет	Заверена	Таксени	Датум	Наставник
1	✗ 142218	Статистичка обработка на податоци	Не	50,00	25.12.2012	Билјана Начевска Настовска
2	✗ 130608	Препознавање на облици	Не	0,00	19.12.2012	Дејан Горѓевиќ
3	✗ 130607	Вештачка интелигенција	Не	0,00	19.12.2012	Андреа Кулаков
4	✗ 130606	Дистрибуирани компјутерски системи	Не	0,00	19.12.2012	Владиниер Трајковиќ
5	✗ 130605	Машинска интелигенција и учење	Не	0,00	19.12.2012	Љупчо Коцарев
6	✗ 130604	Теорија на програмирање	Не	0,00	19.12.2012	Боро Јакиновски

Слика 9 Пријавени испити со непроверени таксени марки (трансакциските кодови чекаат валидација)

Предмети Пријави Испити Курсеви Диплома Плаќања на семестри Трансакции Емаил порака Документи

Јунска 2012 Сите сесии

Испити за пријавување:

#	Предмет	Заверена	Датум	Наставник	Пријави
1	Формални јазици	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Изберете професор	<input type="checkbox"/>
2	Интернет програмирање	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Изберете професор	<input type="checkbox"/>
3	Логички кола и дискретни автомат	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Изберете професор	<input type="checkbox"/>
4	Линеарни трансформации	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Изберете професор	<input type="checkbox"/>
5	Алгоритми и структури на податоци	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Изберете професор	<input type="checkbox"/>

[Пријави](#)

Пријавени испити:

#	Сериски број	Предмет	Заверена	Таксени	Датум	Наставник
1	✗ 109370	Англиски јазик	Не	50,00	22.05.2012	Розита Петринска
2	✗ 109369	Математика 2	Да	50,00	22.05.2012	Верица Бакева
3	✗ 109368	Објектно ориентирано програмирање	Да	50,00	22.05.2012	Ивица Динитровски
4	✗ 109367	Основи на електротехника 2	Да	50,00	22.05.2012	Коста Митрески
5	✗ 109366	Физика 2	Да	50,00	22.05.2012	Ласко Баснарков
6	✗ 109365	Англиски јазик	Не	50,00	22.05.2012	Розита Петринска

Слика 10. Пријавени испити со успешно валидирани таксени марки

Корисничко упатство

Предмети Пријави Испити Курсеви Дипломска Плаќања на семестри Трансакции Емаил порака Документи

Јунска 2012 Сите сесии

Испити за пријавување:

#	Предмет	Заверена	Датум	Наставник	Пријави
1	ИТ системи за учење	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Изберете професор	<input type="checkbox"/>
2	Интерактивни апликации	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Изберете професор	<input type="checkbox"/>
3	Менаџмент и маркетинг (ФИНКИ)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Изберете професор	<input type="checkbox"/>
4	Податочни и компјутерски комуникации	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Изберете професор	<input type="checkbox"/>
5	Алгоритми и податочни структури	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Изберете професор	<input type="checkbox"/>

Пријави

Пријавени испити:

#	Сериски број	Предмет	Заверена	Таксени	Датум	Наставник
1	X 105286	Напреден развој на софтвер	Да	<input checked="" type="checkbox"/> 7,00	16.05.2012	Иван Чорбев
2	X 105285	Дискретна математика 2	Да	<input checked="" type="checkbox"/> 50,00	16.05.2012	Марија Михова
3	X 105284	Архитектура и организација на компјутери	Не	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	16.05.2012	Горан Велинов
4	X 105283	Бизнис и менаџмент системи	Не	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	16.05.2012	Горан Велинов
5	X 105282	Веб дизајн	Да	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	16.05.2012	Гоце Арменски

Слика 11. Пријавени испити со неуспешно валидирани таксени марки